

ШТО МИСЛАТ ЗАБОРАВЕНИТЕ?

Истражување на јавно мислење

спроведено во организација на:
Македонско еколошко друштво и
Фондацијата „Фридрих Еберт“, канцеларија Скопје.



WHAT IS THE OPINION OF THOSE LEFT BEHIND?

Public opinion survey

conducted by
the Macedonian Ecological Society and
Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje Office.



Цел: утврдување на јавното мислење на жителите на регионот на планината Јабланица за заштита на природното богатство, користење на природните ресурси и прогласувањето на заштитено подрачје на планината.

Опфатени: 19 населени места;
606 испитаници; популација 18+


Спроведувач на анкета:
ИПСОС ДООЕЛ од Скопје,

Временски период: јули 2021

Метод: анкета лице-в-лице

Испитаниците се:

- 62% постојани жители
- 13% викенд туристи
- 15% летен престој
- 9% друго



Goal: determine the public opinion of the residents in the region of Jablanica Mountain about nature conservation, the use of natural resources and declaration of a protected area on the mountain.

The survey covered 19 settlements, 606 respondents, population 18+


Polling company:
IPSOS DOOEL from Skopje

Time period: July 2021

Method: face-to-face questionnaire

The respondents are:

- 62% permanent residents
- 13% weekend tourists
- 15% summer visitors
- 9% other



ЖИВОТЕН СТИЛ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“

(ОД АСПЕКТ НА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА)

Заштитата на природата е дел од нивниот начин на живеење и сфаќања. Свесни се дека природните добра можат да обезбедат здрав и квалитетен живот и сакаат да живеат во здрава животна средина (потврдено од 97% од сите испитаници) и тврдат дека заштитата на природата е условена и зависи од луѓето (94% од сите испитаници).

КОРИСТЕЊЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ




LIFESTYLE OF THOSE LEFT BEHIND

(FROM NATURE CONSERVATION ASPECT)

Nature conservation is part of their way of life and their behaviour. They are aware that natural values can provide healthy and good quality life and want to live in a healthy environment (confirmed by 97% of all respondents) and claim that nature protection depends on people (94% of all respondents).

USE OF NATURAL RESOURCES



СВЕСНОСТ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“ ЗА ЗАШТИТАТА НА ПРИРОДАТА

- 97% сакаат да живеат во здрава и зачувана животна средина
- 93% уживаат во природните убавини на регионот
- 87% сметаат дека економијата е исто така важна колку и заштитата на природата
- над 90% сметаат дека заштитата на природата зависи од луѓето
- 52.2% тврдат дека ресурсите на планината се користат одржливо
- 74% сметаат дека природата на Јабланица не е заштитена
- 56% мислат дека заштитата на природата може да биде пречка за развој на туризмот
- 71% сметаат дека треба да се зачува целата природа на Јабланица
- околу 97% се свесни дека природните добра можат да обезбедат здрав и квалитетен живот

AWARENESS OF THOSE LEFT BEHIND ABOUT NATURE CONSERVATION

- 97% want to live in a healthy and protected environment
- 93% enjoy the region's natural beauties
- 87% believe that economy is equally important as nature conservation
- over 90% believe that nature conservation depends on people
- 52.2% claim that the mountain resources are used sustainably
- 74% believe that the nature on Jablanica is not protected
- 56% think that nature conservation might be an obstacle for development of tourism
- 71% think that the whole nature on Jablanica should be protected
- around 97% are aware that natural values can ensure healthy and good lives

СВЕСНОСТ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

- Испитаниците целосно или делумно сметаат дека природата на планината Јабланица (скоро 80%) и луѓето (над 70%) се засегнати од климатските промени
- околу 70% биле засегнати од разни природни непогоди (поплави, пожари, топлотни бранови и сл.)
- над 70% сметаат дека треба да се компензираат со надомест граѓаните кои живеат и ја чуваат Јабланица
- над 75% сметаат дека граѓаните индивидуално можат да влијаат на климатските промени
- 82% сметаат дека намалувањето на климатските промени ќе придонесе кон подобар квалитет на живот

AWARENESS OF THOSE LEFT BEHIND ABOUT CLIMATE CHANGE

- The respondents fully or partially believe that the nature on Jablanica mountain (almost 80%) and people (more than 70%) are affected by climate change
- around 70% were affected by various disasters (floods, fires, heatwaves, etc.)
- over 70% think that the citizens who live on Jablanica and protect the mountain should be compensated
- over 75% think that citizens can individually impact climate change
- 82% believe that reducing climate change would contribute to better quality of life

СТАВОВИ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ

- 86% тврдат дека знаат што е тоа заштитено подрачје
- 92% имаат позитивен став за Јабланица да стане заштитено подрачје
- 92% би потпишале иницијатива за прогласување на заштитено подрачје на Јабланица
- 92% сметаат дека промените од прогласување на Јабланица за заштитено подрачје би биле позитивни
- 87% тврдат дека „живејачката“ на локалното население ќе се подобри ако планината се заштити

OPINION OF THOSE LEFT BEHIND ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A PROTECTED AREA

- 86% claim they know what a protected area is
- 92% have a positive opinion about Jablanica becoming a protected area
- 92% would sign an initiative for declaring Jablanica a protected area
- 92% think that the changes resulting from the declaration of Jablanica a protected area would be positive
- 87% claim that the local population's life would improve if the mountain is protected

ПРЕДИЗВИЦИ ОД ЗАШТИТАТА

Ставови на „заборавените“ за несогласувањата со заштитата

- 76 % сметаат дека локалното население не би имало несогласувања доколку Јабланица се прогласи за заштитено подрачје
- 8% сметаат дека ќе имаат несогласувања и
- 16% не знаат.

Несогласувањата би биле заради:

- 53% скратување на достапност до природните ресурси
- 36% нелегално сечење дрва
- 11 % Нелегални лични интереси

CONSERVATION CHALLENGES

Opinions of those left behind about disagreements on conservation

- 76% think that the local population would not have disagreements if Jablanica is declared a protected area
- 8% think there will be disagreements and
- 16% don't know.


Disagreements would be due to:

- 53% limited access to natural resources
- 36% illegal wood cutting
- 11% illegal personal interests

ОЧЕКУВАНИ ПРЕДИЗВИЦИ/НЕСОГЛАСУВАЊА



EXPECTED CHALLENGES/DISAGREEMENTS WITH:



ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ И МОЖНОСТИ ЗА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“

Тие сметаат дека заштитеното подрачје нуди можност:

- за локален екомски развој (86%)
- за отворање нови работни места (81%)
- да се заштити природата (88%)
- да се развие туризмот (91%)
- да се брендираат производите од Јабланица (88%)
- нивните деца да ги користат истите природни ресурси (75%)
- регионот да стане популарна туристичка атракција од планината (85%)

PROTECTED AREA AND OPPORTUNITIES FOR THOSE LEFT BEHIND


They think that the protected area provides opportunities for:

- local economic development (86%)
- new jobs (81%)
- nature protection (88%)
- tourism development (91%)
- branding of products from Jablanica (88%)
- their children using the same natural resources (75%)
- the region to become a popular tourist destination (85%)

МОЖНОСТИ КОИ БИ ГИ ИСКОРИСТИЛЕ „ЗАБОРАВЕНИТЕ“




OPPORTUNITIES THAT THOSE LEFT BEHIND WOULD USE




ШТО МИСЛАТ „ЗАБОРАВЕНИТЕ“ ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЈАБЛАНИЦА

ДАЛИ ПОСТОЈНИОТ СИСТЕМ, ШТО ГО РЕГУЛИРА КОРИСТЕЊЕТО НА РЕСУРСИТЕ Е ДОБАР?




WHAT IS THE OPINION OF THOSE LEFT BEHIND ABOUT THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES ON JABLANICA

IS THE CURRENT SYSTEM FOR REGULATION OF RESOURCES GOOD?



ПЕРСПЕКТИВАТА НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“ ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ИДНОТО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НА ЈАБЛАНИЦА

УПРАВУВАЊЕТО СО ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЈАБЛАНИЦА БИ ГО ДОВЕРИЛЕ НА:



VIEWS OF THOSE LEFT BEHIND ABOUT THE MANAGEMENT OF THE FUTURE PROTECTED AREA ON JABLANICA

THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES ON JABLANICA WOULD BE ENTRUSTED TO:

